

**ЗАВРШЕН ИСПИТ**  
**МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК И ЛИТЕРАТУРА : ПРАШАЊА ЗАВРШЕН ИСПИТ - 2020/21**

**Прашања за завршен испит по предметот Македонски јазик и литература**

1. Автор на првата македонска граматика позната по името „Слогница речовска“, објавена во 1880 год. во Софија е учебникарот:

---

2. Кој е автор на книгата „За македонските работи“?

---

3. Колку граматички категории имаат именките?

---

4. Според морфолошката класификација, наведи кои видови зборови се менливи?

---

5. Како се изразува определеноста на именките во македонскиот јазик?

---

6. Литературно - научен вид во кој авторот дава опис на местата што ги посетил, а зазема и личен став во врска со тоа се вика:

---

7. Како се вика литературно-научната творба во која авторот го опишува својот живот?

---

8. Одговори што се зборовите: секако, бездруго, навистина.

---

9. Во „Божествената комедија“, Вергилиј и Беатриче ги симболизираат:

---

10. Што идеализира ренесансната литература?

---

11. Каков драмски вид е „Хамлет“?

а) трагедија

б) комедија

в) трагикомедија

12. Каде се случува дејството во драмата „Хамлет“?

---

13. Кој е автор на „Божествена комедија“?

---

14. Автор на епот „Илијада“ е:

а) Лав Николаевич Толстој

б) Хомер

в) Фјодор Михајлович Достоевски

---

15. Кој лик е најтрезвен во делото „Тартиф“ од Молиер?

---

16. На која литература припаѓа творештвото на Жан Батист Поклен Молиер?

---

**ЗАВРШЕН ИСПИТ**  
**МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК И ЛИТЕРАТУРА : ПРАШАЊА ЗАВРШЕН ИСПИТ - 2020/21**

17. Кој е авторот на првата книшка на македонски народен јазик од времето на просветителството во Македонија?

---

18. Каде се издавани книгите на Јоаким Крчовски?

---

19. Кое од наведените дела го напишал Кирил Пејчиновиќ?

- а) Труд ми е името
  - б) Бели мугри
  - в) Епитафот
- 

20. Каде е издадена книгата „Утешение грешним“ од Кирил Пејчиновиќ?

- а) Солун
  - б) Будим
  - в) Софија
- 

21. Првата печатница била отворена во Солун од:

- а) Јордан Хаџи Константинов Џинот
- б) Теодосиј Синаитски
- в) Јоаким Крчовски

22. Кој ја напишал поемата „Странствувањето на Чајлд Харолд“?

---

23. Најталентирианиот македонски поет од времето на преродбата, наречен „вторХомер“ е:

---

24. Основоположник на македонската уметничка поезија е:

---

25. Каде и кога е издаден „Зборникот“ на Браќата Миладиновци?

---

26. Кој е автор на песната „Труд ми е името“?

---

27. Авторот на романот во стихови „Евгениј Онегин“ е:

- а) Александар Сергеевич Пушкин
  - б) Григор Прличев
  - в) Фјодор Михаилович Достоевски
- 

28. Одреди кој македонски деец ги оформил своите ставови за македонскиот стандарден (литературен) јазик во три точки:

- за основа да се земат централните говори на линијата Велес-Прилеп-Битола-Охрид;–
  - правописот да се постави врз фонетска основа, со мали отстапки пред етимологијата;
  - во лексиката да се вклучат елементи од сите македонски говори.
-

**ЗАВРШЕН ИСПИТ**  
**МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК И ЛИТЕРАТУРА : ПРАШАЊА ЗАВРШЕН ИСПИТ - 2020/21**

29. За што се залагале лозарите во последната деценија на 19 век?

---

30. Според траењето на глаголското дејство, глаголите во реченицата

„Петре постојано потстанува и потседнува на клупата“ се:

- а) фазни глаголи
  - б) свршени глаголи
  - в) повторливи глаголи;
- 

31. Определи кој збор е прилог во реченицата: Среќната девојка тргна надесно.

---

32. Без кој реченичен член не може да се состави реченица?

- а) именки
  - б) глаголи
  - в) придавки
- 

33. Кој е заедничкиот назив за делата на Оноре де Балзак?

---

34. Во приказната „Силјан Штркот“ од Марко Цепенков главната тема е:

---

35. Наведи ги ликовите во драмата „Македонска крвава свадба“ од Војдан Чернодрински?

---

36. Доминантни мотиви во песните од збирката „Бели мугри“ од Кочо Рацин се:

---

37. Од која драма се ликовите Костадин и Симка?

- а) Крпен живот
  - б) Печалбари
  - в) Парите се отепувачка
- 

38. Од кое дело е ликот Ежен де Растињак?

---

39. Што претставува гавранот во истоимената поема од Едгар Алан По?

---

40. Од која драма се ликовите Митре и Мара?

---

41. Каков е романот "Пустина" според темата обработена во него?

---

42. Подметот и прирокот во реченицата се согласуваат по:

---

43. Во безличните реченици отсуствува:

---

44. Одговори како гласи пасивната форма од дадената активна реченица:

**ЗАВРШЕН ИСПИТ**  
**МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК И ЛИТЕРАТУРА : ПРАШАЊА ЗАВРШЕН ИСПИТ - 2020/21**

„Режисерот ги пофали глумците“.

---

45. Напиши реченица и употреби прилошка определба за количество и степен?

---

46. На колку наречја е поделена македонската јазична територија?

---

47. Според граматичкиот состав фразеолошките изрази се делат на:

- а) фразеологизми со структура на реченица и фразеологизми со структура на зборовен состав
- б) фразеолошки единства, фразеолошки спојки и фразеолошки сраснувања;
- в) фразеологизми во секојдневниот говор и фразеологизми во литературниот јазик;

---

48. Автор на расказите „Павилјон број 6“ и „Агафа“ е:

- а) Антон Павлович Чехов
- б) Александар Сергеевич Пушкин
- в) Александар Лермонтов

---

49. Ликот Мерсо во делото „Странецот“ од Албер Ками е претставен како:

- а) индифирентен лик
- б) ведар лик
- в) апсурден лик

---

50. Драмата „Чекајќи го Годо“ ја напишал

- а) Албер Ками
- б) Семјуел Бекет
- в) Шарл Бодлер

---

51. Литературните дела поема, балада и романса спаѓаат во:

- а) лирски
- б) епски
- в) лирско-епски

---

52. На која литература, од гледна точка на историјата на цивилизацијата, припаѓа епот „Гилгамеш“?

- а) Асиро-вавилонската
- б) Хеленската
- в) Хебрејската

---

53. За колку мисии знаеме дека имале браќата Кирил и Методиј ?

- а) 3
- б) 4
- в) 5

**ЗАВРШЕН ИСПИТ**  
**МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК И ЛИТЕРАТУРА : ПРАШАЊА ЗАВРШЕН ИСПИТ - 2020/21**

54. Сонантот **р** е слоготворен кога се наоѓа:

55. Гласовите: ј, л, љ, м, н, њ, р претставуваат:

- а) консонанти
- б) самогласки
- в) вокали

---

56. Која е темата во делото „О писменех“?

---

57. Колку самогласки има во македонскиот стандарден јазик?

---

58. Кое дело го напишал Црноризец Храбар?

---

59. Што е митологија?

---

60. Кој е автор на песните: „Голапче“, „Бисера“, „На чужина“

---

61. Наведи ги главните ликови во романот „Пиреј“ од Петре М. Андреевски:

---

62. Доне Совичанов е главен лик во романот?

---

63. Во драмата „Црнила“ од Коле Чашуле, основен мотив е?

- а) хумористична фарса на животот во Софија
- б) убиството на Горче Петров во Софија
- в) развивање на литературната дејност во Софија

---

64. Блаже Конески во македонската литература, наука и публицистика е познат по?

---

65. Драмата „Чобаџи Теодос“ ја напишал?

- а) Васил Иљоски
- б) Ташко Георгиевски
- в) Јордан Плевнеш

---

66. Напишете Молба; Жалба; Барање;

.....

---

Завршниот тест ќе содржи 32 прашања и секое прашање ќе носи по 2 бода, за позитивна оценка потребни се 50% од вкупниот број на бодови.

Наставник, Цеца Видова Трајческа

Прилеп, мај 2021

Училишна предметна комисија:

- 1. Соња Мирческа
- 2. Цеца Видова Трајческа
- 3. Мартина Стојкоска